

ИЗЈАВА
за делумно подмирување на трошоците за обука
(ја пополнува кандидатот)

Јас, _____ од _____,
(име и презиме на кандидатот)

со постојано место на живеење на ул. _____ бр.
_____, број на л.к. _____ изјавувам под морална и материјална
одговорност дека разликата до целокупниот износ за плаќање на обуката за стекнување
со дозвола за _____, ќе го уплатам на Организацијата за
обука, согласно утврдената динамика на плаќање во Договорот за обука.

На _____ 2025 год.
во _____

Изјавил

Име презиме и потпис на кандидатот